

РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР И РЕИЗБОР ВО НАСТАВНО ЗВАЊЕ ОД ОБЛАСТА Н МУЗИЧКИ ФОРМИ, НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИМЕНЕТА МУЗИКА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ-ЕФТА –СКОПЈЕ

Со Одлука на Наставно-научниот свет на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА во Скопје, одржана на 02.10.2017 година, назначени сме членови на Рецензентска комисија за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа **Музички форми**.

На распишаниот конкурсот од страна на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА во Скопје објавен во дневниот весник „Нова Македонија“ на 14.09.2017 година се пријави и поднесе документација еден кандидат: **д-р Љупчо Коскаров** доцент на Факултетот за применета музика на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА во Скопје.

По разгледување на доставената документација, Рецензентската комисија во состав : проф. д-р Томе Манчев (редовен проф. на ФМУ, УКИМ), проф. м-р Дарко Мариновски (редовен проф. на УАУ ЕФТА) и проф. д-р Александар Трајковски (вонреден проф. на УАУ ЕФТА) има чест до Наставно-научниот и уметнички совет на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА во Скопје, да го поднесе следниов:

ИЗВЕШТАЈ

Д-р Љупчо Коскаров роден е во Кавадарци, во семејство со богата музичка традиција.

Образование:

Д-р Љупчо Коскаров своето образование го оформил на Универзитетите во Љубљана, Скопје, Софија и Благоевград.

- Додипломски студии во Љубљана и Скопје (1982)
- Магистерски студии во Софија на НМА „Панчо Владигеров“ (1999).
- Доктор на науки на „SOUTH WEST UNIVERSITY,, Неофит Рилски ,ВАК-Софија (2011).

Наставна дејност

Д-р Љупчо Коскаров на Универзитетот ЕФТА е ангажиран од 2011 година. За доцент е избран по предметите:музички инструмент-труба, музички форми, музички стилови, камерен ансамбл и оркестарска литература во 2014 година. Успешно реализира предавања, вежби и консултации со студенти од прв и втор циклус на студии. Исто така, реализира и настава по изборни предмети за студентите од Факултетот за драмска и Филмска уметност.

Менторира семинарски и дипломски трудови, а од оваа академска година е ангажиран како наставник за втор циклус на студии на УГД –Штип Факултет за музичка уметност.

Со својот ангажман позитивно мотивира и поттикнува креативност кај студентите а, исто така покажува и голема умешност во комуникација со студентите и колегите .

Награди и признанија

Д-р Коскаров, добитник е на повеќе награди и признанија во Р.М и во странство. Во продолжение ги наведуваме најзначајните:

- Сојузен натпревар во Љубљана – (I награда (1980)
- Сојузен натпревар во Скопје (I награда), (1980)
- Натпревар на млади музички уметници во Загреб (1982)
- Награда Млади творци -1984
- Признание за учество на 35 натпревар во Минхен, Германија
- Диплома за учество меѓународен натпревар 2003-2006. г Moris Andre Paris
- (2017) добитник на награда „ Кристална лира “ од Сојузот на музички и танцови уметници на Р. Бугарија, Софија, за педагошко-уметничка дејност и соработка.

Професионален развој и учество на летни школи и мастер клас

Во текот на својот професионален и кариерен развој, д-р Љ.Коскаров учествувал на бројни семинари и мастер класови во земјата и надвор од неа.

- 🇺🇸 (1986) – летна школа во Шведска Letna (prof. J.Erikson)
- (1987) International Youth festival - Aberdin - V.Britanija (проф. J.Dikenson)
- 🇺🇸 (1995)- International brass kurs ' Murc - Avstrija) prof.S.Arnold)
- 🇺🇸 (1997, 2000 i 2006)Internacionalen master klass - Pariz - Francija (Moris Andre)

Исто така, водел и бројни семинари со ученици, студенти и наставници по труба во Р.М.

- 🇺🇸 2015, Кавадарци- Семинар по труба со наставниците од основно и средно образование .
- 🇺🇸 2016. Семинар по Труба International ART Festival Doijran .
- 🇺🇸 2017 Семинар по Труба International ART IN Festival – Охрид.

Член е и претседател на бројни жири комисиии на скоро сите државни натпревари по труба и др. дисциплини што се одржуваат во нашата Република , како и постојан член на жири комисија на натпревар „Орфеева дарба“ што секоја година се одржува во Софија, Р.Бугарија.

Учества на симпозиуми, конгреси и научни конференции

Д-р Љупчо Коскаров од последниот избор до денес учествувал на бројни научни конференции и симпозиуми во Р.Македонија, Србија, Турција, Бугарија, Унгарија и Словачка, за што има добиено и сертификати за учество. Во продолжение наведуваме некои од неговите позначајни трудови презентирани на симпозиуми и научни конференции.

- Lj.Koskarov (труд во коавторство) (2017) *Some challenges in the realization of the Bologna principles for Quality Teacher Training* : Годишњак Педагошког Факултета Врање, Универзитет у Нишу, књига VIII, br.1 (147-152). (списание на SCI lista) (со меѓународен уредувачки одбор)
- Lj Koskarov (труд во коавторство) (2016), *The lifelong education of the Teachers in the Republic of Macedonia*, 8-th International Conference for Theory and practice in Education, Association of Educational Science, Budapest, Hungary (труд во печат) за списанието со меѓународен уредувачки одбор: Practice and Theory in Systems of Education, Pedagogical Journal of Association of Educational Sciences
- *Lj. Koskarov: THE ROLE OF MUSIC AT INTERCULTURAL EDUCATION (2015)* VI Balkan Education and Science congress : The modern society an education,2 Универзитет Св.Кирил и методиј, Скопје, педагошки факултет Скопје(1369-1374)
- *Lj. Koskarov: ANALYSYS OF THE SCHOOL BOOKS FOR MUSIC EDUCATION OF AN ASPECT OF MUSLTICULTURAL AND INTERCULTURAL EDUCATUION* (2014), Четврта национална конференция со меѓународно учасие: Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилишна, училишна и извънучилишна среда, София, СУ Св. Климент Охридски, НФ „Орфеева Дарба“София (68-71)
- Lj Koskarov (труд во коавторство) (2015), *The Role of Educators in the development of of the social skills* , Zbornik radova (стручни скуп са меѓународно учешќе) HOLIPRI, Visoka skola za vaspitace, Pirot (83-87)
- Lj Koskarov (труд во коавторство) : *Macedonian education at the crossroads between tradition, culture and foreign experiances*, (2017) 5-th International Educational Conference, International Research Institute s.r.o., Bratislava, Slovakia (труд во печат).

Објавени стручни, научни трудови , учебници и прирачници

Кандидатот д-р Љупчо Коскаров има објавена повеќе стручни и научни трудови и учебници кои што говорат за неговата плодна публицистичка дејност. Посебно значајна е монографијата „ Primary Education for trumpet in the Republic of Macedonia (Theory and Practice of Trumpet Education), објавена во Германија од престижната Ламберт академија -Берлин, во која авторот концизно и систематично ги обработува сите аспекти на образованието во Македонија правејќи компаративен осврт со светските искуства. Книгата е достапна на штандовите на сите најпознати издавачки куќи во

Америка ,Европа и Азија. Фолклорните и популарни композиции во прирачниците се оркестрирани за труба и оркестар.

- монографија: Primary Education for trumpet in the Republic of Macedonia (Theory and Practice of Trumpet Education), (2011), LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany
- Методика за труба за основно и средно образование (2001), (учебник)
- Технички вежби скали и етиди (2002), (прирачник)
- Фолклорни композиции за труба и пијано (2007) (прирачник)
- Популарни композиции за труба и пијано (2007) (прирачник)
- Оркерстарски студии за средно и високо образование (2009) (учебник)
- Музички стилови (2011) (учебник)
- Музички форми (теоретски и практични трудови)

Концертна дејност

Во неговата уметничка дејност, д-р Љ.Коскаров има реализирано голем број на музички настапи и проекти од скоро сите жанрови во музиката, класична, џез и поп музика .Посебно се издвојуваат фестивалите на Охридско лето, Скопско лето, Денови на македонска музика и сл. од последниот избор до денес, остварени се следниве концертни настапи.

- (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ,2017) Кинотека на Р.М Концерт на УАУ ЕФТА .Љ.Коскаров-труба,, А.Стефановски –тенор , Д.Мариновски –пијано
- (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017),Божиќен концерт-катрала на католичка цркваЉ.Коскаров-труба Д.Мариновски-оргуљи.
- (2013., 2014, 2015, 2016) Кавадарци-Библиотека Феткин –детски концерт „Во светот на Бајките “КВАРТЕТ-КОСКАРОВ.
- (2014)Струмица -Дом на култура целовечеречерен концерт-Љ.Коскаров,. Ст.Почекански.
- (2015) ,Куманово, Музеј галерија,целовечерен концерт
- (2013 ,2014, 2015) училишни концерти во Скопје и во други градови во Републиката
- (2016),Кавадарци „Културна Есен“Дом на култура,целовечерен концерт Љ.Коскаров,Ј.Аврамовска,Д.Мариновски,В.Чадиковски.
- (2016)Фестивал „Златна Лира“ Квартет –Коскаров.
- (2015, 2016, 2017) Про музика, фестивал на СМУМ во повеќе градови: Битола, Струга, Тетово, Струмица, Штип и Куманово

Музичка продукција снимени (CD).

Д-р Љ.Коскаров досега има снимено неколку компакт дискови и остварени музички записи за МРТВ.

- **CD** за труба и пијано
- **CD за труба и гитара**
- **CD македонски брасс квинтет**
- **CD Pop jazz- kvartet-Koskarov,**
- **Аудио и DVD** емисии за МРТВ

ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКА:

Врз основа на приложената од:

- Универзитетот во Ниш - Факултет за музика Р.Србија, и
- South West University-Неофит Рилски – Факултет за музичка уметност во Благоевград Р.Бугарија.

Врз основа на приложената документација, анализата на објавените трудови од д-р Љупчо Коскаров и приложените препораки од:

- Универзитетот во Ниш - Факултет за музика Р.Србија, и
- South West University-Неофит Рилски – Факултет за музичка уметност во Благоевград Р.Бугарија.

како и преку личниот увид во досегашната плодна и разновидна дејност на кандидатот може да се констатира дека се работи за личност која ќе даде сериозен придонес со своето познавање на материјата и големото искуство да го пренесе на помладите генерации студенти.

Имајќи го предвид горе изнесеното, Комисијата има чест на Наставно-научниот и уметнички совет на Универзитетот за аудиовизуелни уметности Европска Филмска Театарска и Танцова Академија - Скопје да му предложи кандидатот д-р **Љупчо Коскаров**, вонредно да биде избран во звањето **Вонреден професор** по група предмети од областа Музички форми.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Проф. д-р Томе Манчев

2. Проф. м-р Дарко Мариновски

3. Вонр. проф. д-р Александар Трајковски

Скопје,

05.10.2017 г.